

Формулар за договор со пациентот: дозите на бупренофин/налоксон што се земаат дома

Име на пациентот: _____

Дата на раѓање: _____

/ /

Бупренофинот е ефективен лек кога се употребува на безбеден и одговорен начин. Меѓутоа, кога се употребува несоодветно, постојат ризици од оштетување па дури и смрт. Ставањето на инекција со бупренорфин и земањето заедно со бензодиазепини е поврзано со голем број на смртни случаи во Викторија. Ставањето на инекција со бупренорфин којшто пред тоа бил во нечија уста, има доведено до неколку случаи на габични инфекции во окото што доведува до губење на видот или ослепување. Вбризување на препарати наменети за земање преку устата предивидуваат ризик од оштетување на вените.

Овој договор е за безбедноста на дозите што се земаат дома, за тоа како Вие самите ќе преземете одговорност за дозите што ви се препишани ВАМ, за да се заштитите себе си и останатите.

1. Разбирам дека дозата на бупренорфин е препишана само за мене, врз основа на нивото на мојата толеранција на опиоиди. Ако некој друг ја земе мојата доза, може да се предозира или дури и да почине.
 - да не се оставаат дозите што се земаат дома таму каде што некој друг би можел да ги види или да ги земе (на пр. не во фрижидер, во торба, на полица или на кујнска работна маса)
2. Знам дека дозите што се земаат дома не се автоматско право.
 - внимавајте дозите што се земаат дома да бидат под клуч (на пр. во шкаф, фиока, во каса или во сеф)
3. Разбирам дека дозите што се земаат дома ќе ми бидат дадени само доколку лекарот што ми го препишува ме проценил дека сум стабилен/на и постои легитимна причина за тоа (на пример доколку не можам да појдам до аптека поради обврските со работа или студии, итно патување или ако аптеката е затворена).
 - дозите што се земаат дома во секое време треба да се чуваат вон дофат на деца.
4. Разбирам дека бројот на дозите што се земаат дома, а ми се препишани мене, може да се намали или да биде отстранет од страна на тој што ми ги препишува (во консултација со мене и мојот фармацевт) доколу постојат потврдени причини за загриженост во врска со мојата способност да раководам безбедно и одговорно со дозите што јас ги земам дома.
5. Разбирам дека е важно да не ги делам со никого моите дози на метадон што се зема дома затоа што постои ризик од предозирање или друг вид на оштетување.
6. Разбирам дека е важно безбедно да ги складирам дозите што се земаат дома. Безбедното складирање на дозите коишто се земаат дома опфаќа:
 - да не се оставаат дозите што се земаат дома без придружба во автомобили, јавен превоз, авиони, на јавни места итн.
7. Јас се согласувам да преземам цела одговорност за сите дози што се земаат дома коишто ќе ми бидат дадени и разбирам дека можеби нема да бидат надоместени дозите што ќе бидат изгубени или украдени или дозите што ќе бидат земени пред време.
8. Ако ми биде препишан Налоксон, разбирам дека ќе биде потребно да научам како да го употребам за да одвратам можно предозирање со опиоиди.
9. Разбирам дека лицето што ми ги препишува дозите може да ги намали или да прекине да ми ги препишува дозите што се земаат дома ако не.

Потпис на пациентот: _____

Дата: _____ / _____ / _____

Лицето што го препишува лекот: _____

Дата: _____ / _____ / _____

Ако имате било какви прашања за вашето лекување, ако имате проблем, ако ви е потребен независен совет или поддршка, или ако мислите дека снабдувачите на вашата фармакотерапија неправедно се однесуваат кон вас - службата Pharmacotherapy Advocacy, Mediation and Support (PAMS) е на располагање на телефонскиот број 1800 443 844 (од 10-18 часот, понеделник до петок).